

Северна Македонија 2018-2019

MICS

Малолетнички бракови

Multiple Indicator
Cluster Surveys


Малолетнички бракови: нивоа и распределба



Republic of North Macedonia
State Statistical Office




Брак на возраст под 15 и 18 години: ЦОР 5.3.1



Процент на жени на возраст 20-24 години што за првпат се венчале или стапиле во брачна заедница на возраст под 15 и 18 години

Графиконот погоре се однесува на жени на возраст од 20 до 24 години, бидејќи оваа најмлада кохорта неодамна била изложена на ризикот од стапување во брак во детството, со што се дава поблиска слика за моменталната распространетост на малолетничките бракови. Следните графикони, кои ја покажуваат распределбата според статистичките белези, се однесуваат на целосната кохорта на жени на возраст од 20 до 49 години.

Брак на возраст под 18 години: распределба



Процент на жени на возраст 20-49 години што за првпат се венчале или стапиле во брачна заедница на возраст под 18 години, според областа, квинтилот на богатство и образованието

Клучни пораки

- Осум проценти од жените на возраст 20-24 години во земјата првпат се венчале или стапиле во брачна заедница пред да наполнат 18 години, додека помалку од 1 процент од жените од истата возрасна група стапиле во брак или заедница на возраст под 15 години.
- Од жените на возраст 20-49 години, 10 проценти биле во брак или во заедница пред 18-годишна возраст.
- Резултатите според статистичките белези покажуваат дека процентот на жени во брак

- или заедница пред 18-годишна возраст се разликува кај жените со различни степени на образование. Помалку од 1 процент од жените со високо образование стапиле во брак на возраст под 18 години во споредба со 29 проценти од жените со основно образование или без образование.
- Слично на тоа, 25 проценти од жените од најсиромашниот квинтил биле во брак пред да наполнат 18 години, во споредба со само 2 проценти од жените од најбогатиот квинтил.

- Резултатите за жените во брак на возраст под 15 и 18 години во различни возрасни групи овозможуваат да се забележат трендови во малолетничките бракови со текот на времето. Трендовите покажуваат постојан пад на бројот на бракови пред 18-годишна возраст, додека во поново време се чини дека напредокот е во застој.

Малолетнички бракови според етничката припадност на носителот на домаќинството


Етничка припадност на носителот на домаќинството	Брак на возраст под 18 години
Национално ниво	10
Македонска	7
Албанска	7
Друга ¹	30

Процент на жени на возраст 20-49 години што за првпат се венчале или стапиле во брачна заедница на возраст под 18 години, според етничката припадност на носителот на домаќинството

¹ „Друга“ вклучува која било од другите пет етнички заедници кои живеат во земјата: Роми (2.7 проценти), Турци (3.8 проценти), Срби (1.8 проценти), Бошњаци (0.8 проценти), Власи (0.5 проценти), според последниот Попис на населението спроведен во 2002 година.

Бракот на возраст под 18 години е реалност за многу млади девојки. Во многу делови од светот, родителите ги поттикнуваат нивните ќерки да стапат во брак додека тие сè уште се деца, со надеж дека бракот ќе им донесе и финансиски и општествени придобивки, а истовремено ќе ги олесни и финансиските оптоварувања врз семејството. Всушност, малолетничкиот брак е кршење на човековите права, го нарушува развојот на девојките и честопати резултира со рано забременување и социјална изолација, со недоволно образование и слабо стручно оспособување, со што се зацврстува родовата природа на сиромаштијата. Правото на „слободна и целосна“ согласност за брак е признаено во Универзалната декларација за човекови права - со согледување дека согласноста не може да биде „слободна и целосна“ кога една од засегнатите страни не е доволно зрела за да донесе информирана одлука за животен партнер.

Трендови кај малолетничките бракови



Процент на жени на возраст 20-49 години што за првпат се венчале или стапиле во брачна заедница на возраст под 15 и 18 години, според возрасната кохорта

Мултииндикаторското кластерско истражување во Северна Македонија (МИКС) беше спроведено во 2018-2019 година од страна на Државниот завод за статистика, како дел од глобалната програма МИКС. Стручна поддршка обезбеди Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ), со финансиска поддршка на УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и Британската амбасада.

Целта на овој преглед е да се објават избрани наоди од МИКС за Северна Македонија 2018-2019 година поврзани со малолетничките бракови. Податоците од овој преглед може да се најдат во табелите PR.4.1W.

Дополнителни статистички прегледи и Извештајот со наодите од ова истражување и други истражувања се достапни на mics.unicef.org/surveys.